

20141675209

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 131-з став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 116/14), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ (ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И НА ВТОРИОТ (ПРАКТИЧЕН ПРИМЕР) НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА НА СТРУЧЕН РАБОТНИК ВО УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на првиот (теоретски дел) и на вториот (практичен пример) на стручниот испит за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установа за социјална заштита.

Член 2

Првиот дел од стручниот испит за проверка на теоретското знаење на кандидатите (теоретскиот дел) содржи вкупно 30 прашања од областа на социјалната заштита.

Одговорот на прашањето се бодира на следниов начин:

- точната опција со 2 бода,
- сличните опции со 1 бод,
- неточната опција во мал обем со - 0,5 бода, и
- неточната опција во голем обем со – 1 бод.

Теоретскиот дел од стручниот испит е положен со освоени најмалку 42 бода.

Член 3

Вториот дел од стручниот испит се полага по успешното полагање на теоретскиот дел на испитот, а се состои од одговарање на прашања од практичен пример за примена на стручното знаење на две студии на случај.

За секоја од студиите на случај, кандидатот одговара на пет прашања, при што одговорот се бодира на следниов начин:

- точната опција со 2 бода,
- сличните опции со 1 бод,
- различните опции со 0 бодови.

Практичниот дел од стручниот испит, е положен со освоени најмалку 14 бодови.

Член 4

Стручниот испит е положен со освојување на потребните бодови од теоретскиот и практичниот дел на испитот од членот 2 став 3 и членот 3 став 4 од овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-9393/1
11 ноември 2014 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.